

Катја Ефимова

40 ГОДИНИ
ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО





Катја Ефтикова

Катја Ефтикова родена е 1910 година во Пазарџик, НР Бугарија.

Завршила художествена академија во Софија 1932

година. Член е на ДЛУМ од 1946 година.

Адреса: Рајко Жинзифов 52, Скопје

тел: 224-949

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ:

1945 — Битола

1954 — Тетово, Гостивар

1959, 1965, 1973 — Скопје

1975 — Тетово

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ:

1946 — Прилеп, Охрид

1962 — Струмица

1960 — Скопје, „Македонски пејзаж“

1969 — Изложба на жени уметници, јубилејна — 25 години од основањето на АФЖ

1972 — Скопје, Изложба на цвеќе

1970 — Скопје, „Моето сакано дело“

1975 — Скопје, Штип, тема од НОБ

1979 — Дојрански ракувања, „Цвеќето во современото сликарство“

1981 — Скопје, Народниот живот во творештвото на македонските ликовни уметници

— Скопје, Изложба на жени сликари по повод

јубилејот — 40 години од основањето на АФЖ

Постојан учесник на изложбата на ДЛУМ од 1946 до 1984 во Скопје, Белград, Љубљана, Котор и др.

1985 — Скопје, јубилејна самостојна изложба по повод „40 години ликовно творештво“

КАТЈА ЕФТИМОВА (1910) година го одбележува четириесетгодишниот јубилеј од нејзината прва самостојна изложба одржана во Битола 1945 година. Тоа всушеност претставува почеток на нејзино активно присуство, како единствена жена — сликар која и се придржува на старата генерација уметници, во современата македонска уметност. Тоа го покажа со учество на првите повоени изложби на Друштвото на ликовните уметници на Македонија на кои сè до денеска речиси редовно учествува, како и на повеќе тематски изложби одржани кај нас.

Ефтикова во Софија 1933 година ја завршува ликовната академија каде на дипломскиот испит добива награда за портретот „Циганка“, сочуван до денеска. Амбицијата потполно да му се посвети на сликарството не и се остварува поради тешките животни услови, но сепак е активна и излага на групни изложби, а работи и како професор по цртање. Во една објавена информација од 1939 година се забележува дека „Генова со одличен успех ја завршила Уметничката академија во Нанси (Франција) каде земала прва награда. „Исто така стоидека печатот убаво пишувал за нејзините творби. Школувањето и престојот во Франција ќе ги зацврсти и з bogати нејзините познавања и определеност во сликарството. Потоа, за време на војната доаѓа во Македонија каде се омажила. Како резултат на сликарската активност Ефтикова ја отвора, веќе споменатата, прва самостојна изложба со дела создадени на мотиви од македонски пејзажи. По ослободувањето таа продолжува да работи како ликовен педагог во повеќе градови во Македонија. Покрај Битола работи и во Прилеп, Охрид, и Тетово каде до денеска живее итвори.

Ефтикова, согласно со нејзината уметничка природа, реализира повеќе циклуси на класични теми како што се: портретот, фигуративни композиции, мртва природа, цвеќе, пејзаж и слично. Паралелно со маслената техника таа негува и акварел, како и цртеж. Мотивите ги зема од непосредната околина, тоа што е блиску и познато, што ќе го доживее во еден момент. Уметничкиот чин за Ефтикова е регистрирање на непосредната визуелна сензација и доживување. Оттука природно произлегува еден вид реалистично импресионистичко проседе, што значи приврзаност кон мотивот и задржување на неговите основни и карактеристични белези. Цртежот е во основата на сликите на Ефтикова но бојата е примарна, нанесувана одмерено и подеднакво грижливо во секој дел. Таа е придушена и кога е отворена, предадена во нејзините тонски вредности кога е колористички разновидна. Забележлива е класична сликарска постапка во која формата е градена со видот и интензитетот на бојата и нејзината тонска градација која ги определува светлите и темни партии на творбата. Ефтикова бара хармонија и по пат на воедначување на боените соодноси, како и на фактурата, која е полна и мазна. Во таа смисла изгледа интересна забелешката дека „Ефтикова ги воочила деликатните разлики во бело и сиво“¹.

Критиката од првите настапи внимателно ги следи нејзините напори во совладувањето на ликовните проблеми зада може подоцна да каже дека некои дела и се „добро компонирани“², дека е „непретенциозна, искрена и доследна на импресионизмот“³. Исто така,

забележано е дека „има зрели реализации, ја прочистува и облагородува палетата, ја зацврстува композицијата“.⁴ Искреноста и љубовта во пристапот ја објаснува нејзината наклонетост кон извесна романтичност во изразот, како и грижливото, речиси документаристичко, бележење на мотивот. Ефтимова е сликар интимист дури и кога слика пејзажи а меѓу подобрите и се оние направени на Шар планина „со зелено-сина гама, напоени со нежно чувство, преливи на светло-темно“.⁵ Останувајќи верна на традиционалните вредности на сликарството нашата сликарка со неколку пејзажи најлегува во смирен постимпресионистички стил⁶, што значи тенденција на сликата да и даде поголема стабилност и цврстина.

Кога бисе обиделе даги резимираме сликарските настојувања и карактеристики на творештвото на Ефтимова би можеле да кажеме дека тоа се одликува со упорност и сериозност во работата, со континуитет и доследност која не познава позначителни промени и отклони од она што значи непосредна опсервација и во основа реалистички третман, најчесто емоционално „обоен“.



Притоа, неопходно е да се одбележи фактот дека Ефтимова како ликовен педагог на повеќе генерации млади им вдахна љубов кон уметноста умеејќи да го открие и насочи талентот на поединци.

Владимир Величковски

ЗАБЕЛЕШКИ

- ¹. (Павле) В(аси)ќ, Изложба македонских уметника, Политика, Београд, 27. март 1953.
- ². Јелена Маџан, Интензивен подем, Нова Македонија, Скопје, 7. декември 1959.
- ³. Елена Маџан, 15 години ликовно творештво во Македонија, Нова Македонија, Скопје, 24. мај 1959.
- ⁴. Антоние Николовски, Ликовна хроника, Разгледи, Скопје, бр. 10. јуни 1959.
- ⁵. Г., Трета (II) самостојна изложба на Катја Ефтимова, Разгледи, Скопје, 6. јуни 1954.
- ⁶. Паскал Гилевски, Творештвото на жените, Вечер, Скопје, 10. март 1979.





АКВАРЕЛИ

- Сирхан — Преспа
 - Мотив од Шара
 - Отешево I
 - Отешево II
 - Улцињ — вила Галеб
 - Улцињ — вила Јадран
 - Стар Улцињ
 - Улцињ — плажа
 - Улцињ
 - Мотив од Стари Каштел
 - Мотив од Јадран
 - Сумпорен извор
 - Мотив од Улцињ
 - Мотив од Стари Каштел
 - Мотив од Св. Стефан
 - Мотив од Трогир
 - Стари Каштел
 - Мотив од Јадран
 - Стари Каштел — пристаниште
 - Комови — Црна Гора
 - Поглед на Омиш
 - Цетина река
 - Мотив од Будва
 - Зима — Крушево
 - Две книги — Крушево
 - Од земјотресот Скопје I
 - Од земјотресот Скопје II
 - Од земјотресот Скопје III
 - На одмор
 - Жетварки
 - Отешево — камп
 - Улица — Тетово
 - Катлановски мост
 - Мотив од Дојран I
 - Мотив од Дојран II
 - Панорама на Охрид

- | | |
|------|---------|
| 1950 | 54 x 39 |
| 1952 | 49 x 38 |
| 1954 | 61 x 51 |
| 1954 | 61 x 51 |
| 1958 | 61 x 51 |
| 1958 | 54 x 39 |
| 1958 | 61 x 51 |
| 1958 | 61 x 51 |
| 1958 | 61 x 51 |
| 1958 | 54 x 39 |
| 1958 | 61 x 51 |
| 1958 | 49 x 39 |
| 1959 | 61 x 51 |
| 1959 | 54 x 39 |
| 1959 | 61 x 51 |
| 1959 | 40 x 30 |
| 1959 | 40 x 30 |
| 1959 | 61 x 51 |
| 1960 | 49 x 39 |
| 1960 | 54 x 39 |
| 1960 | 61 x 51 |
| 1962 | 61 x 51 |
| 1962 | 50 x 38 |
| 1962 | 49 x 38 |
| 1963 | 61 x 51 |
| 1963 | 61 x 51 |
| 1963 | 61 x 51 |
| 1964 | 43 x 35 |
| 1965 | 61 x 51 |
| 1976 | 49 x 40 |
| 1977 | 61 x 51 |
| 1978 | 61 x 51 |
| 1978 | 43 x 35 |
| 1978 | 43 x 35 |
| 1979 | 61 x 51 |

37. Катлановска бања
 38. По река Пчиња
 39. Галичник
 40. Река Пчиња — есен
 41. Мотив од Св. Наум
 42. Билјанини извори
 43. Поглед на Охрид
 44. Св. Наум

- | | |
|------|---------|
| | × 39 |
| 19, | 39 |
| 1979 | 9 |
| 1979 | 9 |
| 1980 | 61 |
| 1981 | 49 × 38 |
| 1982 | 54 × 39 |
| 1984 | 54 × 39 |

МАСЛО

- | | | |
|----------------------------|------|---------|
| 1. Кобилица | 1954 | 67 × 80 |
| 2. Под Јуботен | 1954 | 40 × 62 |
| 3. Овчарчиња од Шара | 1954 | 52 × 65 |
| 4. Логор „Три врби“ | 1956 | 44 × 55 |
| 5. Зима Скопје | 1958 | 75 × 80 |
| 6. Зима од градскиот парк | 1958 | 70 × 83 |
| 7. Мотив од Омиш | 1960 | 44 × 60 |
| 8. Зима во Крушево | 1962 | 60 × 73 |
| 9. Залез — Сирхан | 1965 | 70 × 82 |
| 10. Поглед на Преспа | 1973 | 50 × 65 |
| 11. Трње со темна позадина | 1977 | 38 × 63 |
| 12. Трње — акварелно | 1977 | 55 × 55 |
| 13. Цвеќе | 1977 | 58 × 72 |
| 14. Букет арнаути | 1978 | 65 × 77 |
| 15. Есен | 1978 | 74 × 86 |
| 16. Букет рози | 1979 | 50 × 82 |
| 17. Мотив од Св. Наум | 1980 | 59 × 63 |
| 18. Букет розарии | 1980 | 70 × 80 |
| 19. Нарциси | 1981 | 53 × 62 |
| 20. Натуруморт | 1981 | 55 × 55 |
| 21. Ситно цвеќе | 1982 | 53 × 65 |
| 22. Букетто бела вазна | 1983 | 68 × 68 |
| 23. Трендабили | 1984 | 50 × 65 |
| 24. Зима — Претор | 1985 | 68 × 78 |



K. E. Wiegert



ИЗДАВАЧ: Центар за култура и информации; — Скопје
ЗА ИЗДАВАЧОТ: Директорот м-р Ѓорѓија Најдески
ПРЕДГОВОР: Владимир Величковски
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЗЛОЖБАТА: Теофил Шулајковски — Тофе
ТЕХНИЧКА ПОСТАВКА НА ИЗЛОЖБАТА: Трајче Димовски
ТИРАЖ: 600
ПЕЧАТНИЦА: „НОВА МАКЕДОНИЈА“

14 — 28.XI. 1985

14 — 28.XI. 1985 година
Изложбени салони I и II на Центарот